

Службен весник

на Република Македонија

Број 4

10 јануари 2018, среда

година LXXIV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

Стр.	Стр.
42. Одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината.....	3
43. Решение за именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиско работење на Јавното претпријатие за државни патишта.....	4
44. Решение за именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиско работење на ЈП за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен” - Скопје.....	4
45. Решение за именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје.....	4
46. Решение за именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кавадарци.....	4
47. Решение за разрешување член и именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Неготино....	5
48. Решение за именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиско работење на ЈП за берзанско работење „Агро-берза” со П.О. Скопје.....	5

	Стр.		Стр.
49. Решение за именување член на Управниот одбор на ЈП за берзанско работење „Агро-берза“ со П.О. Скопје.....	5	60. Решение за разрешување в.д. член и именување член на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија.....	8
50. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола.....	6	61. Решение за именување членови на Советот на Институтот за акредитација на Република Македонија.....	9
51. Решение за именување в.д. директор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола.....	6	62. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Институт за медицина на трудот на Република Македонија-Скопје.....	9
52. Решение за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈУ Детски дом „11 Октомври“- Скопје.....	6	63. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Специјална болница за гинекологија и акушерство „Чаир“-Скопје.....	9
53. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на стручниот орган на ЈУ Национален парк Маврово, Маврови Анови.....	6	64. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствена станица Железара.....	10
54. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈП Службен весник на Република Македонија....	7	65. Решение за разрешување член и именување членови на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.....	10
55. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Државниот испитен центар.....	7	66. Решение за изменување претседател, секретар и членови на Комисијата за проценка и утврдување на висината на штетата од елементарни непогоди.....	10
56. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈУ Центар за образование на возрасните.....	7	67. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Управата за водење на матичните книги.....	11
57. Решение за разрешување и именување членови на Советот за образование на возрасните.....	8	68. Решение за именување в.д. директор на КПУ Затвор-Скопје.....	11
58. Решение за именување членови на Управниот одбор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството-Битола.....	8	69. Решение за именување в.д. директор на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам.....	11
59. Решение за именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Дебар.....	8	70. Програма за финанасиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2018 година.....	11
		Огласен дел	1-32

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
42.**

Врз основа на член 36, став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16) и член 8 став (6) од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 4.1.2018 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП
НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО
ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 1
И ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА**

Член 1

Со оваа одлука се определува периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и висината на закупнината за закуппримачот Друштвото за трговија, услуги и производство ЦЕМДАГ ЛАЛТИНГ ЕУРОПА увоз – извоз ДООЕЛ Ресен, со седиште во Ресен.

Член 2

Градежното земјиште кое се дава во долготраен закуп претставува дел од КП 602/14 со површина од 21.670 m², дел од КП 602/30 со површина од 172 m² и дел од КП 602/31 со површина од 173 m² односно со вкупна површина од 22.015 m², согласно Имотниот лист бр. 1 за КО Бунарцик, и Геодетскиот елаборат за геодетски работи за посебни намени за нумерички податоци К.О. Бунарцик бр. 327/4-17 од 20.11.2017 година, во сопственост на Република Македонија, кое претставува градежно земјиште согласно Извод од Урбанистичкиот план бр. 14/17, КО Бунарцик, општина Илинден, издаден од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони под бр.08-1280/2 од 14.11.2017 година, врз основа на Урбанистичкиот проект за ТИРЗ Скопје 1, со технички број F1607 од 2008 година, одобрен по прегледот од страна на Комисијата во рамки на Министерството за транспорт и врски, Решение бр. 16-8774/3 од 01.09.2008 година („Градежно земјиште“).

Член 3

Градежното земјиште од член 2 од оваа одлука се дава во долготраен закуп за временски период во траење од 50 (педесет) години, сметано од датумот на склучувањето на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште.

Член 4

Висината на закупнината за градежното земјиште од член 2 на оваа одлука изнесува:

- Во текот на првите пет години 0,1 евро годишно за метар квадратен, во денарска противвредност, според средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на уплатата, односно 2.201,5 евра за една година, определено како фиксен износ.

- По истекот на првите пет години од датумот кога е склучен Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште, закупнината за Градежното земјиште од член 2 на оваа одлука се утврдува на годишно ниво, десет дена пред датумот на кој е склучен Договорот за долготраен закуп на градежното земјиште, а се пресметува по 0,1 евро годишно за метар квадратен, приспособено за официјалната стапка на инфлација во Република Македонија за претходната година, но не повеќе од 15% на годишно ниво, што е максималната стапка на пораст, односно нема да биде повисока од 0,115 евра годишно за метар квадратен.

Во рок од 60 дена од датумот кога е склучен Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште, закуппримачот доставува доказ за реализирано плаќање на закупнината на сметката на Буџетот на Република Македонија, во износ од 11.007,5 евра во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на уплатата, како закупнина за првите пет години, за што закуппримачот е претходно известен од страна на закуподавачот.

По истекот на првите пет години од датумот кога е склучен Договорот за долготраен закуп, закупнината за долготраен закуп на градежното земјиште од член 2 на оваа одлука се плаќа однапред за секоја година, но не подоцна од датумот на кој е склучен Договорот за долготраен закуп на градежното земјиште, на сметката на Буџетот на Република Македонија, за што закуппримачот е претходно известен од страна на закуподавачот.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8632/1-17
4 јануари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

43.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015 и 39/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 декември 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР
ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКО
РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ
ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА**

1. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие за државни патишта, се именува Аце Јованов.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-156/1 Заменик на претседателот
26 декември 2017 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

44.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015 и 39/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 декември 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРНИОТ
ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКО
РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА УПРАВУВАЊЕ
И ЗАШТИТА НА ПОВЕКЕНАМЕНСКОТО ПОДРАЧЈЕ
„ЈАСЕН” - СКОПЈЕ**

1. За членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен” - Скопје, се именуваат:

- Томче Ѓуровски,
- Сами Синани и
- Михајло Илиевски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-161/1 Заменик на претседателот
26 декември 2017 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

45.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016 и 163/2017) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 декември 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР
НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА НА ГРАД СКОПЈЕ**

1. За член на Управниот одбор - претставник од редот на стручните работници на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје се именува Татјана Атанасова.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-164/1 Заменик на претседателот
26 декември 2017 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

46.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016 и 163/2017) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 декември 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КАВАДАРЦИ**

1. За член на Управниот одбор- претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кавадарци, се именува Вања Велевски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24-166/1	Заменик на претседателот
26 декември 2017 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	Оливер Спасовски, с.р.

47.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016 и 163/2017) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 декември 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА НЕГОТИНО**

1. Од должноста член на Управниот одбор - претставник од редот на стручните работници на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Неготино, се разрешува Вијолета Тасева.

2. За членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Неготино, се именуваат:

претставник на основачот

- Благоица Павлова и

претставник од редот на стручните работници

- Давидова Љубинка.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24-167/1	Заменик на претседателот
26 декември 2017 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	Оливер Спасовски, с.р.

48.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015 и 39/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 декември 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ „АГРО-БЕРЗА“ СО П.О. СКОПЈЕ**

1. За членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие за берзанско работење „Агро-берза“ со П.О. Скопје, се именуваат:

- Кире Трампески и

- Тимо Крстев.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24-169/1	Заменик на претседателот
26 декември 2017 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	Оливер Спасовски, с.р.

49.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015 и 39/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 декември 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ „АГРО-БЕРЗА“ СО П.О. СКОПЈЕ**

1. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за берзанско работење „Агро-берза“ со П.О. Скопје, се именува Афродита Рамадани.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24-173/1	Заменик на претседателот
26 декември 2017 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	Оливер Спасовски, с.р.

50.

Врз основа на член 4 од Законот за основање на Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/1998 и 43/2014), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 декември 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА**

1. Од должноста вршител на должноста директор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола, се разрешува Зоран Стојчевски, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-180/1	Заменик на претседателот
26 декември 2017 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	Оливер Спасовски, с.р.

51.

Врз основа на член 4 од Законот за основање на Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/1998 и 43/2014), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 декември 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА**

1. За вршител на должноста директор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола, се именува Андреја Соколовски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-184/1	Заменик на претседателот
26 декември 2017 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	Оливер Спасовски, с.р.

52.

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016 и 163/2017) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 декември 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР- ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ ДЕТСКИ ДОМ „11 ОКТОМВРИ“- СКОПЈЕ**

1. Од должноста член на Управниот одбор- претставник на основачот на ЈУ Детски дом „11 Октомври“- Скопје, се разрешува Елена Антониевиќ, на нејзино барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-194/1	Заменик на претседателот
26 декември 2017 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	Оливер Спасовски, с.р.

53.

Врз основа на член 138 став 1 и 2 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011, 148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013, 41/2014, 146/2015, 39/2016 и 63/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 декември 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА СТРУЧНИОТ ОРГАН НА ЈУ НАЦИОНАЛЕН ПАРК МАВРОВО, МАВРОВИ АНОВИ**

1. За членови на Управниот одбор - претставници на стручниот орган на Јавната установа Национален парк Маврово, Маврови Анови се именуваат:

- Инж.Цане Петрески и
- Огњан Цигоски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-196/1
26 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

54.

Врз основа на член 16 од Законот за објавување на законите и другите прописи и акти во „Службен весник на Република Македонија“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/99 и 43/2002), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 декември 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

1. За членови на Управниот одбор на ЈП Службен весник на Република Македонија од редот на вработените, се именуваат:

- Јелица Барутовска-Темовска
- Билјана Цветановска и
- Весна Гешков – Кувенциска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-197/1
26 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

55.

Врз основа на член 5 од Законот за државниот испитен центар („Службен весник на Република Македонија“ бр. 142/2008, 148/2009, 41/2014, 55/2016 и 142/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 декември 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ ИСПИТЕН
ЦЕНТАР

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Државниот испитен центар, се разрешуваат:

- Мите Стефановски и
- Лидија Кондинска.

2. За членови на Управниот одбор на Државниот испитен центар, се именуваат:

- Ајше Ајрулаи и
- Муса Зука.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-198/1
26 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

56.

Врз основа на член 38 од Законот за образование на возрасните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008, 17/2011, 51/2011, 74/2012, 41/2014, 144/2014, 146/2015 и 30/2016) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 декември 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА
ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Јавната установа Центар за образование на возрасните се разрешуваат:

- Изет Ризаху и
- Анета Атанасовска.

2. За членови на Управниот одбор на Јавната установа Центар за образование на возрасните се именуваат:

- Виктор Арнаудоски и
- Петар Узунов.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-200/1
26 декември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

57.

Врз основа на член 9 од Законот за образование на возрасните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008, 17/2011, 51/2011, 74/2012, 41/2014, 144/2014, 146/2015 и 30/2016) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 декември 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ

1. Од должноста членови на Советот за образование на возрасните, се разрешуваат:

- Ајше Селмани и
- Мите Стефаноски.

2. За членови на Советот за образование на возрасните се именуваат:

- Сеадет Јусуфи и
- Илир Мемеди.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-201/1 26 декември 2017 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, Оливер Спасовски, с.р.
---	---

58.

Врз основа на член 5 од Законот за основање на Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/1998 и 43/2014) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 декември 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО-БИТОЛА

1. За членови на Управниот одбор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството-Битола, се именуваат:

- Марјан Кипријановски од факултетот за земјоделски науки и храна
- Никола Пациновски од Институтот за сточарство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-202/1 26 декември 2017 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, Оливер Спасовски, с.р.
---	---

59.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016 и 163/2017) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 декември 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ДЕБАР

1. За член на Управниот одбор - претставник од Советот на општината на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Дебар, се именува Алтин Фетаху.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-203/1 26 декември 2017 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, Оливер Спасовски, с.р.
---	---

60.

Врз основа на член 9 и 12 од Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/2010, 135/2011, 188/2013, 43/2014, 138/2014, 148/2014, 145/2015, 192/2015 и 23/2016) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 декември 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ В.Д. ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Од должноста вршител на должност член на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија се разрешува Беким Есати.

2. За член на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија се именува Благој Христов.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-204/1	Заменик на претседателот
26 декември 2017 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	Оливер Спасовски, с.р.

61.

Врз основа на член 11 од Законот за акредитација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 120/2009, 53/2011, 41/2014 и 53/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 декември 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. За членови на Советот на Институтот за акредитација на Република Македонија, се именуваат:

претставник од универзитетите

- д-р Ташко Ризов

на предлог на телата за сообразност

- м-р Зоран Василевски и

- доц. д-р Александра Грозданова.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-205/1	Заменик на претседателот
26 декември 2017 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	Оливер Спасовски, с.р.

62.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 декември 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР-ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА-СКОПЈЕ**

1. За членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Институт за медицина на трудот на Република Македонија-Скопје се именуваат:

- Маја Киријас и

- Елизабета Јанчева.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-206/1	Заменик на претседателот
26 декември 2017 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	Оливер Спасовски, с.р.

63.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 декември 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР-ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО „ЧАИР“-СКОПЈЕ**

1. За членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Специјална болница за гинекологија и акушерство „Чаир“-Скопје се именуваат:

- Билјана Додева и

- Олгица Николовска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-207/1 Заменик на претседателот
26 декември 2017 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

64.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 декември 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР-ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА
ЈЗУ ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА ЖЕЛЕЗАРА

1. За членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствена станица Железара се именуваат:

- Лупчо Иловски и
- Виолета Симиќ.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-208/1 Заменик на претседателот
26 декември 2017 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

65.

Врз основа на член 19 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/2007, 103/2008, 130/2008, 139/2009, 156/2010, 127/2012, 41/2014, 72/2015, 129/2015, 173/2015, 192/2015, 217/2015 и 30/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 декември 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА
ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ
ЗОНИ

1. Од должноста член на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, се разрешува Симона Јосифовска.

2. За членови на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, се именуваат:

- Марина Узунов
- Данчо Петров
- Мирјана Ранчанов и
- Светислав Смилков.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-209/1 Заменик на претседателот
26 декември 2017 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

66.

Врз основа на член 144 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/2004, 49/2004, 86/2008, 124/2010, 18/2011 и 41/2014) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26 декември 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И
ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРОЦЕНКА И
УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ШТЕТАТА ОД
ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ

1. За претседател, секретар и членови на Комисијата за проценка и утврдување на висината на штетата од елементарни непогоди се именуваат:

а) за претседател:

- Елена Серафимова од Министерство за финансии

б) за секретар:

- Емилија Вељановска од Министерство за финансии

в) за членови:

- Бошко Стојаноски од Државен инспекторат за земјоделство,
- Бејназ Арифи од Државен комунален инспекторат,
- Љупчо Наумовски од Дирекција за заштита и спасување,
- Насер Мемети од Центар за управување со кризи,
- Коста Лазароски од Управа за хидрометеоролошки работи

- Цвета Спасеска од Министерство за одбрана,
- Рахим Амдиу од Министерство за економија,
- Бобан Илиевски од Државен завод за статистика,
- д-р Голубка Нчевска- Цветановска од Институт за земјоделско инжинерство и инжинерска сеизмологија,
- Игор Василевски од Друштво за осигурување СА-ВА осигурување АД Скопје,
- Тод Митковски од Друштво за осигурување Еуролинк.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-212/1 Заменик на претседателот
26 декември 2017 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
 Оливер Спасовски, с.р.

67.

Врз основа на член 2-а став 1 од Законот за матична-та евиденција („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/95, 38/2002, 66/2007, 98/2008, 67/2009, 13/2013, 43/2014, 148/2015 и 27/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 4 јануари 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИ-
РЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА ВОДЕЊЕ НА
МАТИЧНИТЕ КНИГИ

1. Ѓоко Котевски се разрешува од должноста в.д. директор на Управата за водење на матичните книги, орган во состав на Министерството за правда.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-367/1 Претседател на Владата
4 јануари 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

68.

Врз основа на член 34 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006, 57/2010, 170/2013, 43/2014, 166/2014, 33/2015, 98/2015 и 11/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 4 јануари 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д.ДИРЕКТОР НА КПУ
ЗАТВОР СКОПЈЕ

1. За вршител на должноста директор на КПУ Затвор Скопје се именува Ѓоко Котевски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-368/1
4 јануари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

69.

Врз основа на член 128 од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/2014, 187/2014, 44/2015, 129/2015, 217/2015, 226/2015, 30/2016, 31/2016, 39/2016, 71/2016 и 132/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 4 јануари 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИ-
ОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И
УРБАНИЗАМ

1. За вршител на должноста директор на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, орган во состав на Министерството за транспорт и врски се именува Боре Еркочев.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-372/1
4 јануари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

70.

Врз основа на член 15 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 4.1.2018 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО РИБАРСТВО-
ТО И АКВАКУЛТУРАТА ЗА 2018 ГОДИНА

I

Средствата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2018 година во вкупен износ од 90.000.000,00 денари, обезбедени согласно Буџетот на Република Македонија за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.196/17) раздел 14004 - Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој (во понатамошниот текст Агенција), потпрограма 20 - Финансиска поддршка во земјоделството, ставка 464 - разни трансфери во износ од 50.000.000,00 денари и согласно потпрограма 2А-Финансиска поддршка на рурален развој, ставка 489 - капитални субвенции за претпријатија и невладини организации во износ од 40.000.000,00 денари, ќе се користат според намените, критериумите и условите утврдени со оваа програма и тоа за:

1.	Финансиска поддршка во рибарството	13.000.000,00
2.	Финансиска поддршка во аквакултурата	49.000.000,00
3.	Техничка помош	500.000,00
4.	Пилот - проекти	2.000.000,00
5.	Развој на нови пазари и промотивни кампањи	500.000,00
6.	Пренесени обврски од Програмите за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата од претходните години	25.000.000,00
	Вкупно	90.000.000,00

II

(1) Средствата од дел I точка 1 на оваа програма наменети за финансиска поддршка во рибарството во вкупен износ од 13.000.000,00 ќе се користат за реализација на следните активности:

1.	Финансиска поддршка во рибарството		
	Мерка	Опис	Средства
1.1.	Финансиска поддршка за порибување на риболовни подрачја	100% од прифатливи трошоци	7.500.000,00
	- Охридско Езеро со подмладок од Охридска пастрмка		6.000.000,00
	- Дојранско Езеро со подмладок од крап		750.000,00
	- Преспанско Езеро со подмладок од крап		750.000,00
1.2.	Финансиска поддршка за порибување на води без концесионер и риболовни зони	100% од вредноста на набавениот подмладок	500.000,00
	- води без концесионер со подмладок од пастрмка и крап		300.000,00
	- риболовни зони		200.000,00
1.3.	Риболовни пунктови – изградба на нови, реконструкција и адаптација на постоечки риболовни пунктови, надомест за услуга за користење на постоечки пунктови	100% од вредноста на инвестицијата или од надоместот за услугата	1.000.000,00
1.4.	Финансиска поддршка за рехабилитација на риболовни води со доградба, надградба и опремување на постоечките капацитети/мрестилишта за производство на репродуктивен и порибителен материјал	100% од прифатливи/одобрани трошоци	1.500.000,00
1.5.	Изградба и реконструкција на мандри за традиционален лов на риба на Дојранското Езеро	100% од прифатливи/одобрани трошоци	1.000.000,00
1.6.	Дополнителна заштита на рибите во риболовните води	100% од прифатливи трошоци	1.500.000,00
	Вкупно		13.000.000,00

(2) Средствата од став (1) потточка 1.1. од овој дел се наменети за надомест на прифатливи трошоци за изведување на активностите за вештачки мрест и порибување на риболовните подрачја предвидени во Програма за изведување вештачки мрест и порибување изработена од регистрирани репроцентри за производство на репродуктивен и порибителен материјал, кои изведуваат вештачки мрест и порибуваат риболовни води со определени видови риби.

(3) Средствата од став (1) потточка 1.2. од овој дел се наменети за обезбедување на порибителен материјал и порибување на риболовните зони, како и за надомест на трошоци за обезбедување на порибителен материјал и порибување на риболовни зони и риболовни води без концесионер.

(4) Средствата од став (1) потточка 1.3. од овој дел се наменети за инвестиции во изградба на нови и реконструкција и адаптација на постоечки риболовни пунктови, како и за исплата на надомест за услуга за користење на постоечки пунктови кои се во приватна сопственост. Средствата за изградба на нови и реконструкција на постоечки риболовни пунктови се наменети за инвестиции кои се однесуваат на:

- изработка или промена на урбанистички проект за определување на локација за изградба на риболовен пункт;
- изработка на проект за изградба на риболовен пункт;
- набавка на материјали за изградба и
- изведување на изградба на риболовен пункт.

Средствата за адаптација на постоечки риболовни пунктови (сопствени или сопственост на други правни или физички лица), а се наменети за инвестиции кои се однесуваат на подобрување на условите за истовар, манипулација, складирање и продажба на рибите од риболовниот пункт и тоа:

- обезбедување на довод на вода и електрична енергија;
- набавка на опрема за поправки и одржување на опремата во пунктот и риболовна опрема;
- опремување со компјутери за водење на евиденции;
- подобрување на работните и сигурносните услови и
- складирање и третман на отпадот.

Средствата за исплата на надомест за услуга за користење на постоечки пунктови се наменети за користење на пунктови кои се во сопственост на други правни или физички лица, а концесионерите ги користат за вршење стопански риболов.

(5) Средствата од став (1) потточка 1.4. од овој дел се наменети за рехабилитација, доградба, надградба и опремување на постоечките капацитети/мрестилишта за производство на репродуктивен и порибителен материјал во регистрираните репроцентри и тоа за:

- интелектуални услуги за изработка на градежен проект не повеќе од 3 % од вкупната прифатлива вредност на проектот за услуги за изработка на градежен проект;
- изградба и обновување на рибни базени - градежни работи;
- обновување на мрестилишна сала - градежни и занатски работи;
- обновување и опремување на рибни базени;
- набавка и инсталирање на опрема (филтри, апарати за аерација, UV стерилизатори, заштитни мрежи и друга потребна опрема);
- набавка на градежни материјали и елементи за конструкција наменети за обновување и /или подигнување нови базени, кади, матични базени, одгледувалишта, растилишта и младичници;

- набавка на градежни материјали и елементи за конструкција наменети за мрестилиште (инкубациска сала) и инкубација на икра вклучително и опрема за мрестење и инкубација на икра (инкубатори и лежници);

- набавка на опрема за чување на храна и хранење на рибите;
- набавка на опрема за сортирање риба во мрестилишта;
- набавка на опрема за прочистување на влезни или испусни води (пумпи, филтри и цевки);
- набавка на опрема за транспорт на жива риба;
- набавка на опрема за аерирање на вода;
- оперативни трошоци за градење, инсталирање на елементи за конструкција и опрема, вклучително и софтвер;
- набавка и инсталирање на опрема за следење на хемиски карактеристики на вода;

- набавка на агрегат за струја и
- набавка на пумпи за вода на течни горива.

(6) Средствата од став (1) потточка 1.5. од овој се наменети за изградба на нови или обновување на постоечките објекти (мандри) за лов на риба на Дојранското езеро и тоа за:

- интелектуални услуги за изработка на градежен проект не повеќе од 3 % од вкупната прифатлива вредност на проектот за услуги за изработка на градежен проект;
- набавка на градежни материјали и елементи за конструкција и
- изведба на работите.

(7) Средствата од став (1) потточка 1.6. од овој дел се наменети за надомест на прифатливи трошоци за дополнителна физичка заштита на рибите која се врши во време на природен мрест на рибите утврден во риболовната основа и донесеното решение за забрана на риболов по одделни риболовни води за периодот од 1 ноември 2017 година до 30 Септември 2018 година.

(8) Средствата од став (1) потточка 1.6. од овој дел ќе се користат за надомест на направени трошоци и тоа за:

- услуги од трети лица (рибочувари) за физичка заштита на рибите во висина од не повеќе од просечна месечна бруто плата во дејноста по ангажирано лице;
- набавено гориво за пловни објекти во сопственост на концесионерот или даден на користење на концесионерот;
- набавено гориво за возила во сопственост или дадени на користење на концесионерот и
- изнајмување на пловни објекти од трети лица.

(9) Средствата од став (1) потточка 1.6. од овој дел по корисник во зависност од условите на теренот и големината на риболовната вода, не треба да го надминат износот од:

- 30. 000,00 денари - за заштита на риболовните ревири и рекреативни зони;
- 150.000,00 денари - за заштита на риболовни зони и
- 400.000,00 денари - за заштита на риболовни подрачја.

(10) Корисници на средствата од став (1) потточка 1.1., 1.2. и 1.4. од овој дел се субјекти - регистрирани репродуктивни за производство на репродуктивен и порибителен материјал, кои изведуваат вештачки мрест и порибуваат риболовни води со определени видови риби.

(11) Корисници на средствата од став (1) потточка 1.3. од овој дел наменети за инвестиции за изградба на нови и реконструкција и адаптација на постоечки риболовни пунктови се единиците на локални самоуправи за реализирање на предвидениот предмет на работа или услуга (субјекти кои се избрани како најповолни понудувачи за реализирање на предвидената активност), а корисници на средствата за надомест за услуга за користење на постоечки пунктови се концесионерите на рибите.

(12) Корисници на средствата од став (1) потточка 1.5. од овој дел се единиците на локална самоуправа или концесионерите на риби за вршење стопански риболов на Дојранското езеро.

(13) Корисници на средствата од став (1) потточка 1.6. од овој дел се концесионерите на рибите од риболовните води. Еден концесионер може да користи средства само за еден одреден период на природен мрест и забрана за риболов.

III

(1) Средствата од дел I точка 2 на оваа програма наменети за финансиска поддршка во аквакултурата во вкупен износ 49.000.000,00 денари ќе се користат за:

2. Финансиска поддршка во аквакултурата			
	Мерки	Опис	Средства
2.1.	Финансиска поддршка за инвестиции во аквакултурата	50% од вредноста на инвестицијата	10.000.000,00
2.2.	Финансиска поддршка за порибителен материјал	40% од вредноста на набавениот или сопствен подмивадок	8.000.000,00
2.3.	Финансиска поддршка за произведена и продадена риба на пазарот	20,00 денари/кг	31.000.000,00
Вкупно			49.000.000,00

(2) Средствата од став (1) потточка 2.1. од овој дел за инвестиции во аквакултурата се наменети за:

- изградба на нови капацитети за аквакултура,
- проширување, реконструкција, адаптација и модернизација на постојните капацитети за аквакултура;
- изградба на нови капацитети за преработка на рибите и
- набавка на опрема за доработка, преработка, складирање и пакување на рибите.

(3) Средствата од став (1) потточка 2.1. од овој дел за инвестиции за изградба на нови капацитети за аквакултура, како и за проширување, реконструкција, адаптација и модернизација на постојните капацитети за аквакултура можат да бидат наменети за:

- интелектуални услуги за изработка на градежен проект за обновување и/или подигнување нови капацитети за аквакултура не повеќе од 3% од вкупната прифатлива вредност на проектот за услуги за изработка на градежен проект;

- набавка на градежни материјали и елементи за конструкција наменети за обновување и/или подигнување нови капацитети за аквакултура (базени, кади) матични базени, одгледувалишта и гоилишта;

- набавка на градежни материјали и елементи за конструкција наменети за мрестилиште (инкубациска сала) и инкубација на икра вклучително и опрема за мрестење и инкубација на икра (инкубатори и лежници);

- набавка на кафези за кафезно одгледување на риба;

- набавка на платно за мрежи, набавка на мрежи за кафези и изработка на мрежи за кафезно одгледување;
- набавка на опрема за чување на храна и хранење на рибите;

- набавка на опрема за сортирање риба во рибници;

- набавка на опрема за складирање на риба во свежа состојба односно опрема за замрзнување на рибите опремено со систем за испуштање на јаглерод диоксид или течен азот или фрижидери;

- набавка на ледомати;
- набавка на опрема за прочистување на влезни или испусни води (пумпи, филтри и цевки);
- набавка на опрема за транспорт на свежа риба;
- набавка на опрема за автоматско или полу автоматско сортирање на риба;

- апарати за додавање на течен кислород во водата;

- товарно возило со кабина со минимум три места за седење, отворен товарен простор на четири тркала, носивост најмалку 1000 kg и сила на моторот до 105 kw;

- товарно моторно возило за транспорт на жива риба со носивост до 10 000 kg;

- цистерна до два тона вода, опрема за додавање на кислород во гасна состојба или течен кислород - распрскувачи, манометри, челични боци за складирање на кислородот или (специјализирано комплетно опремено возило за транспорт на жива риба);

- специјализирани товарни возила опремени со систем за ладење наменети за транспорт на свежа риба и носивост до 1500 kg;

- пловен објект (чапец) со максимална должина до 6 m и ширина до 2.5 m, со јачина мотор до 9 киловати;

- набавка на опрема за пратење на хемиските карактеристики на водата (присуство на растворен кислород, јаглероден диоксид, амонијак, сулфурдиоксид, pH и др.);

- набавка на агрегат за струја до 50 kw и

- оперативни трошоци за градење, инсталирање на елементи за конструкција и опрема, вклучително и софтвер.

(4) Средствата од став (1) потточка 2.1. од овој дел за инвестиции за изградба на нови капацитети за преработка на рибите можат да бидат наменети за:

- интелектуални услуги за изработка на градежен проект за подигнување нови преработувачки капацитети не повеќе од 3% од вкупната прифатлива вредност на проектот за услуги за изработка на градежен проект,

- набавка на градежни материјали и елементи за конструкција и

- оперативни трошоци за градење и инсталирање на елементи за конструкција.

(5) Средствата од став (1) потточка 2.1. од овој дел за набавка на опрема за доработка, преработка, складирање и пакување на риба можат да бидат наменети за:

- прием и чистење на рибата,

- обескостување и филетирање,

- димење (топло и/или ладно) на рибата,

- пакување и вакумирање на риба,

- опрема за ладење и одржување на полуготовиот и готовиот производ и

- оперативни трошоци за инсталирање на опрема вклучително и софтвер.

(6) Вкупната вредност на исплатени финансиски средства за инвестиции во аквакултурата од став (1) потточка 2.1. од овој дел не може да го надмине износот од 3.500.000,00 денари, за прифатени инвестиции од 7.000.000,00 денари на зависно од вкупната вредност на инвестицијата.

(7) Средствата од став (1) потточка 2.1. од овој дел кои се исплаќаат по принцип на ко-финансирање на реализирани инвестиции можат да се зголемат во следниве случаи:

- 55% од вредноста на одобрената инвестиција за инвестиции поднесени од носител на земјоделско стопанство од 18 години старост до 40 години старост на денот на поднесување на инвестицијата или жена носител на земјоделско стопанство,

- 60% од вредноста на одобрената инвестиција за инвестиции поднесени од носител на земјоделско стопанство кое се наоѓа во ридско-планинско рурално подрачје и

- 65% од вредноста на одобрената инвестиција за инвестиции поднесени од носител на земјоделско стопанство од 18 години старост на денот на поднесување или жена носител на земјоделско стопанство кое се наоѓа во ридско-планинско рурално подрачје.

(8) Средствата од став (1) потточка 2.2. од овој дел се наменети за набавка на порибителен материјал за насадување на рибниците во периодот од 1 февруари до 30 септември 2018 година.

(9) Висината на вредноста на поддршката од став (1) потточка 2.2. од овој дел наменета за купен или сопствен подмладок изнесува 40% од просечната пазарна цена на подмладокот утврдена од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (во понатамошниот текст Министерството) на предлог на овластените установи од областа на рибарството без разлика на набавната (фактурната) вредност на подмладокот.

(10) Вкупната вредност на исплатени средства за финансиска поддршка од став (1) потточка 2.2. од овој дел по поединечен корисник на годишно ниво не може да го надмине утврдениот износ од 300.000,00 денари на зависно од вкупната вредност на набавениот (сопствениот) подмладок.

(11) Средствата од став (1) потточка 2.3. од овој дел се наменети за произведена риба, која е продадена во периодот од 1 ноември 2017 година до 31 октомври 2018 година.

(12) Висината на вредноста на поддршката по килограм произведена и продадена риба ќе изнесува 20,00 денари по килограм.

(13) Средствата од став (1) потточка 2.3. од овој дел се исплаќаат скалесто и тоа:

- за килограм произведена и продадена риба во рибник до 25.000 kg - 100 % од 20,00 денари,

- за килограм произведена и продадена риба во рибник од 25.000 до 50.000 kg - 75 % од 20,00 денари,

- за килограм произведена и продадена риба во рибник од 50.000 до 100.000 kg - 50 % од 20,00 денари и

- за килограм произведена и продадена риба во рибник над 100.000 kg - 25 % од 20,00 денари.

(14) Корисници на средствата од став (1) потточка 2.1. од овој дел, наменети за изградба на нови капацитети за аквакултура се субјекти кои се регистрирани за дејност аквакултура и кои поседуваат или користат недвижен имот на кој планираат да изградат капацитет за аквакултура, или поседуваат дозвола за користење на вода за поставување на кафези во зоните предвидени за аквакултура.

(15) Корисници на средствата од став (1) потточка 2.1. од овој дел наменети за проширување, реконструкција, адаптација и модернизација на постојните капацитети за аквакултура се субјекти кои се регистрирани за дејност аквакултура и се запишани во регистарот на одгледувачи на риби што се води во Министерството.

(16) Корисници на средствата од став (1) потточка 2.1. од овој дел наменети за изградба на нови капацитети за преработка на рибите се микро, мали и средни претпријатија кои се регистрирани за дејност аквакултура и поседуваат или користат недвижен имот на кој планираат да изградат преработувачки капацитет.

(17) Корисници на средствата од став (1) потточка 2.1. од овој дел наменети за набавка на опрема за доработка, преработка, складирање и пакување на рибите се микро, мали и средни претпријатија кои поседуваат или користат објект наменет за преработка на риби.

(18) Корисници на средствата од став (1) потточка 2.2. од овој дел се субјекти кои поседуваат дозвола за производство на порибителен материјал од рибник наменет за промет кои немаат увезено порибителен материјал и жива риба во периодот декември 2017 - декември 2018 година од видот риба за која поседуваат дозвола за производство на порибителен материјал за сопствено насадување на рибникот како и субјекти запишани во Регистарот на одгледувачи на риби што се води во Министерството кои имаат купено подмладок од субјекти кои поседуваат дозвола за производство на порибителен материјал од рибник наменет за промет и кои немаат увезено порибителен материјал и жива риба во периодот декември 2017 - декември 2018 година.

(19) Корисници на средствата од став (1) потточка 2.3. од овој дел се субјекти запишани во Регистарот на одгледувачи на риби што се води во Министерството и немаат увезено порибителен материјал и жива риба во периодот декември 2017 - декември 2018 година од видот риба за која ја бараат финансиската поддршка.

IV

(1) Средствата од дел I точка 3 на оваа програма наменети за техничка помош во износ 500.000, 00 денари, ќе се користат за активности за размена на информации и зголемување на соработката во областа на рибарството и аквакултурата, како и за информации на корисниците на средствата во врска со реализација мерките од оваа програма.

(2) Корисник на средствата од став (1) од овој дел е Министерството за надомест на трошоци за спроведување на активностите поврзани со размена на информации и зголемување на соработката во областа на рибарството и аквакултурата, како и за информација на корисниците во врска со реализација мерките од оваа програма.

V

(1) Средствата од дел I точка 4 на оваа програма во износ од 2.000.000,00 денари за развојни, истражувачки и апликативни пилот проекти особено се наменети за:

- зголемување на производството на риба,
- заштита на рибите и животната средина,
- развој на риболовниот туризам и
- за истражување на пазарот и маркетинг на риби и производи од риби.

(2) Вкупната вредност на одобрени пилот проекти од став (1) од овој дел по поединечен корисник не може да го надмине износот од 400.000,00 денари на зависно од вкупниот износ на проектот.

(3) Корисници на средствата од ставот (1) од овој дел се овластени институции од областа на рибарството, научни и/или образовни установи од областа на рибарството, рибарски и риболовни здруженија, организации на производителите, концесионерите на рибите и вршителите на аквакултура.

(4) Доколку истражувачките и апликативните пилот проекти од став (1) од овој дел ги реализираат рибарски и риболовни здруженија и организации на производители, концесионерите на рибите и вршителите на аквакултура, задолжително содржат соодветна научна верификација.

(5) Резултатите од пилот проектите финансирани од средствата од став (1) на овој дел задолжително се публикуваат во технички извештаи достапни за јавноста.

VI

(1) Средствата од дел I точка 5 на оваа програма наменети за Развој на нови пазари и промотивни кампањи во износ од 500.000,00 денари ќе се користат за спроведување на национални и/или меѓународни промотивни кампањи за производи од рибарство и аквакултура преку организација и/или учество на национални и меѓународни манифестации и саеми, како и за учество на меѓународни натпревари.

(2) Корисници на средствата од ставот (1) на овој дел се рибарски и риболовни здруженија, овластени установи од областа на рибарството и други научни и/или образовни установи и организации на производители запишани во Регистарот на организации на производители кој се води во Министерството за реализација на активности.

VII

(1) Средствата од дел I точка 6 на оваа програма се наменети за исплата на пренесени обврски од Програмите за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата од претходните години во износ од 25.000.000,00 денари.

VIII

(1) Барањата за склучување на договори за порибување на риболовни подрачја и за порибување на води без концесионер и риболовни зони од дел II потточки 1.1. и 1.2. од оваа програма се доставуваат до Министерството најдоцна до 30.4.2018 година. Кон барањето за склучување договор од дел II потточка 1.1. од оваа програма се доставува и Програмата за изведување вештачки мрест и порибување од дел II став (2) од оваа програма.

(2) Барањата за користење средства од дел II потточки 1.1. и 1.2., дел V став (1) и дел VI став (1) од оваа програма се поднесуваат до Министерството најдоцна до 10.12.2018 година.

(3) Барањата за користење на средства од дел II потточки 1.3., 1.4., 1.5. и 1.6., и дел III став (1) од оваа програма се поднесуваат до Агенцијата врз основа на рокови утврдени во објавен јавен повик.

IX

(1) Исплатата на средства од дел II точка 1 потточка 1.1. од оваа програма се врши по фази по доставено известување од Министерството до Агенцијата на барање поднесено од регистрираниот репроцентар. Фазите се утврдени во Договор за изведување вештачки мрест и порибување кој Министерството го склучува со регистриран репроцентар. Средствата предвидени за првата фаза не треба да надминат 60% од вкупните средства и се исплаќаат авансно со потпишување на Договорот за изведување вештачки мрест и порибување, кој министерството го доставува до Агенцијата во прилог на известувањето. Средствата предвидени за втората фаза се исплаќаат по нејзина реализација. Во прилог на барањето за исплата на втората фаза регистрираниот репроцентар доставува извештај за реализација и изјава за наменско искористување на средствата од првата и втората фаза, записник од државниот инспектор за земјоделство, Сертификат за здравствена состојба на животните, издаден од ветеринарното друштво и записник за извршена контрола на подмладокот пред порибување од официјален ветеринар. Известувањето за реализација на втората фаза Министерството го доставува до Агенцијата со потребните документи од доставеното барање.

(2) Исплатата на средствата од дел II потточка 1.2. од оваа програма се врши по извршено порибување. Министерството склучува договор за обезбедување на порибителен материјал и изведување на порибување со регистриран репроцентар. За исплата на средствата Министерството доставува известување до Агенцијата во чиј прилог е извештај за реализација на порибувањето и записник од Државниот инспекторат за земјоделство, Сертификат за здравствена состојба на животните, издаден од ветеринарното друштво и записник за извршена контрола на подмладокот пред порибување од официјален ветеринар кои регистрираниот репроцентар ги доставува до Министерството во прилог на барањето за исплата.

(3) Исплатата на средствата од дел II потточки 1.3., 1.4., и 1.5. и дел III потточка 2.1. од оваа програма се реализира врз основа на одобрени барања за исплата по објавен јавен повик од Агенцијата. Агенцијата го објавува Јавниот повик не подоцна од 45 дена од денот на објавувањето на оваа програма.

(4) Исплатата на средствата од дел II точка 1 потточка 1.6. и дел III точка 2 потточки 2.2. и 2.3. од оваа програма се врши врз основа на доставено барање со потребна документација по објавен јавен повик од

Агенцијата. Во јавниот повик Агенцијата го утврдува рокот за поднесување на барањата и ја утврдува и објавува потребната документација која се приложува кон барањата за користење на средствата. Агенцијата го објавува Јавниот повик не подоцна од 45 дена од денот на објавувањето на оваа програма.

(5) Исплатата на средствата од дел II точка 1 потточка 1.6 од оваа програма се врши по одобрени барања за исплата и тоа:

- за вршење дополнителна физичка заштита на риби-те во период од 1 ноември 2017 до 20 март 2018 година и

- за вршење дополнителна физичка заштита на риби-те во период од 1 април до 15 јули 2018 година.

(6) Исплатата на средствата од дел III точка 2 потточка 2.2. од оваа програма за насадување на рибниците со подмладок се врши по одобрени барања за исплата и тоа:

- за насадување на рибниците во периодот од 1 февруари до 31 мај и

- за насадување на рибниците во периодот од 1 јули до 30 септември.

(7) Исплатата на средствата од дел III точка 2 потточка 2.3. од оваа програма се врши по одобрени барања за исплата за произведена риба која е продадена во периодот од 1 ноември 2017 година до 31 октомври 2018 година.

(8) Исплатата на средствата од дел IV од оваа програма се врши врз основа на известување за исплата за реализирање на активности од Министерството, кое се доставува до Агенцијата најдоцна до 20 декември 2018 година.

(9) Исплатата на средствата од дел V и дел VI од оваа програма се врши врз основа на известување за исплата по предходно спроведен јавен повик од Министерството, кое се доставува до Агенцијата најдоцна до 20 декември 2018 година.

(10) Висината на финансиската поддршка по корисник за дел II точка 1 потточка 1.1., 1.2. и дел V од оваа програма се определува во зависност од планираната количина порибителен материјал наменет за порибување и во зависност од техничките потреби за реализација на пилот проектот.

(11) За барањата за користење на средства кои се поднесуваат до Агенцијата врз основа на рокови утврдени во објавен јавен повик, контролите на лице место ги врши Агенцијата.

X

Исплата на средствата од оваа програма по корисници ја врши Агенцијата на трансакциски или жиро сметки на барателите најдоцна до 30 јуни 2018 година.

XI

Средствата предвидени со оваа програма се неповратни.

XII

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-296/1
4 јануари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплата за 2018 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2018004